



**Свети Георгиј  
на коњот висок  
Од змејот ја избави  
девојката,  
На копјето е знакот на  
крстот,  
Оружје свето,  
непобедно.  
Со тоа оружје змејот го  
порази,  
Здрава, на таткото,  
девојката ја врати,  
Самиот Бог со добрина  
го задолжи,  
Со венец на славата,  
Бог му се оддолжи.**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Н**а 6 мај се прослави големиот светител Свети Великомаченик Георгиј Победоносец. Се прослави неговата победа над злото, неговата вечност, која почнала овде во времето живот, точно на 6 мај, кога тоа јуначко срце, по големите страдања било посечено со

меч од сатанските раце на незнајбожец, а од Бога овенчан со венец на славата во 303 година.

Живеел и настрадал за време на безбожниот римски цар и идолопоклоник Диоклецијан (284-305). Царот издал наредба за убивање на христијаните. Настрадал маченички и татко му на Свети Великомаченик Георгиј. Мајка му и Свети Георгиј се преселиле во Палестина, во нејзиното родно место, каде имале голем имот.

Синот на набожните родители и добриот Христов војник, завршил воена школа и бил на служба кај овој цар. Во својата дваесетта година го добил чинот трибун, воен старшина и царски пратеник. Знаејќи дека заради верата во Христа набрзо ќе настрада, по смртта на својата мајка им го раздал имотот на сиромашните, а робовите ги ослободил. Тој не можел да ја поднесе неправдата. Храбро застанал пред царот, кнезовите и сенаторите и изјавил: "Слуга сум на Христос, мојот Бог... До кога, о, царе, и вие кнезови и сенатори, кои сте одредени да управувате според добрите и праведни закони, ќе го фрлате врз христијаните својот гнев..., ќе донесувате незаконски закони и ќе искажувате неправедни пресуди над невините кои никого не навредиле?... Идолите ваши не се богови, не се! Христос е единствениот Бог!"

Царот наредил Свети Георгиј да го фрлат в затвор. Таму бил изложен на најтешки мачења. Му ставиле тежок камен на градите, го вртеле на тркало со клинци, кои му навлегувале во телото, му дале смртоносен отров (но и тој не дејствувал), го оставиле три дена закопан во ров (со гла-



СВЕТИВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ

вата над земја), го тепале додека трчал во усвитени чизми со шајки. Неговите нозе биле обвиткани во сопствената крв. Но, Божјата мудрост не го оставила сам праведникот. "Таа се симна со него и во затворот... покажа дека се лажни обвинувањата против него и му подари вечна слава". Во жестока борба меѓу

со многу народ, отишол во Аполоновиот храм, водејќи го со себе Свети Георгиј и верувајќи дека тој ќе им принесе жртва на боговите.

Светителот направил крстен знак кон идолот, одеднаш

## "СЛУГА С МОЈОТ БОГ, Е

доброто и злото - му подарил победа, издржал натчовечки мачења и станал Победоносец. Гледајќи ги неговите чуда

паднале сите идоли на земјата и се искршиле. Жрецовите и многу од народот бесно навалиле на светителот и

**Но, славниот и бесмртен  
Георгиј Свет и Победоносен  
И сега чекори со копјето крсно,  
Правдата ја брани, неправдата ја казнува,  
Кој го повикува со вера и плач,  
Кој го моли со душевно покајание,  
Георгиј Свет на помош му полетува,  
Самиот Бог со добрина го задолжи,  
Со венец на славата, Бог му се оддолжи.**


царицата Александра, сопругата на Диоклецијан, поверувала во Христа.

Царот, со целиот сенат и

го тепале.

Во тој метеж, царицата Александра која била потајна христијанка, не можела по-





СВЕТИ ГЕОРГИЈ ЈА УБИВА ЛАМЈАТА НА КОЈА Ќ ПРИНЕСУВАЛЕ ЧОВЕЧКИ ЖРТВИ

кој многу хулеше на боговите и на мене, заедно со царицата Александра, која Георгиј ја упропастил со магиите и која, како и тој, безумно ги напаѓаше боговите". Војниците ги грабнале окованиот маченик и царицата и тргнале кон губилиштето. Светата царица Александра тивко во себе се молела, кон небото погледувала, последни молитви на Бога упатувала и го предала својот дух пред да пристигне до губилиштето.

Свети Георгиј сè тоа го видел. На Бога му благодарел, со радост чекори и со силна вера во Него го молел и тој како маченик да заврши славно, како Светата царица Александра. Св. Георгиј на губилиштето го подигнал својот глас и вака се молел: "Благословен си, Господе Боже мој, што мојата душа ја избави како птица од стапицата на ловецот. Услиши ме и сега, Господи, и биди крај мене, Твојот слуга во овој последен час, избави ја душата моја од лукавството на воздушниот кнез, големиот војник, и од неговите нечисти духови...". Својата глава радосно ја поставил под мечот и бил посе-

тин Велики, светите и чудотворни мошти на Свети Георгиј биле пренесени во градот Лида во Палестина и погребани во Храмот посветен на неговото име.

"Како ослободител на плениците и заштитник на сиромашните, лекар на немоќните, помошник на владетелите, Победоносче, Великомачениче Георгие, моли Го Христа Бога да ги спаси нашите души". (Тропар на Светителот)

По наредба на Диоклецијан, поради тоа што поверувале во Бога преку чудата на Свети Георгиј, биле убиени и: св. маченици Христифор, Теона и Антонин, Анатолие, Протолеон, Атанасие, човекот кој го воскреснал Свети Георгиј, Гликерие, Валерие, Донат и други. Бог ги спасил од беззакониците и заедно со Свети Великомаченик Георгиј ги запазил за Своето небесно царство.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

# УМ НА ХРИСТОС, ДИНСТВЕНИОТ БОГ"

веќе да издржи и отишла таму каде што бил Свети Георгиј. Кога го видела окованиот маченик, почнала силно да вика: "Боже на Георгиј, помогни ми, зашто единствено Ти си семејен". Таа смело го исповедала пред сите Христос Бог.

Паднала пред нозете на маченикот, плукала на безумието на мачителите, проколнувајќи ги оние кои им се поклонуваат на вештачките богови. А царот, избезумен, изненаден што ја гледа својата сопруга како бестрашно го слави Христос и не ги почитува идолите, гледајќи како паѓа пред нозете на маченикот, извикал: "Што ти стана Александра, што си се прилепила кон овој маѓесник... и толку бесрамно се откажуваш од боговите?" Но, храбрата

царица се завртела и не му одговорила. Заради тоа царот Диоклецијан уште повеќе се разгневил и веднаш за двај-

{ to ti stana  
Aleksandra, { to si  
se prilepila kon ovoj  
majesnik... i tolku  
besramno se otka`uva {  
od bogovi te?"

Bo`e na Georgij,  
pomogni mi, za { to  
edinstveno Ti si  
semo}en."

цата ја изрекол оваа пресуда: "Наредувам со меч да се посече злобниот Георгиј, кој изјави дека е од Галилеја и

чен на 23.4.303 година.

Верниот слуга на Свети Георгиј, по име Луп, успеал да влезе во затворот кај Свети Георгиј и ја извршил неговата последна желба: "Чедо, Господ наскоро ќе ме повика кај Себе, но ти по моето заминување од овој живот, земи го ова мое смирено тело со моето завештание, кое го напишав пред мојот подвиг, со Божја помош однеси го во нашиот дом во Палестина, и изврши сè што оставив како завештание. При тоа имај страв Божји и непоколеблива вера во Христос". Слугата ветил дека сè ќе изврши, и откако многу се исплаќал, светителот со љубов го гушнал, давајќи му последен целив и го отпуштил во мир.

За време на цар Констан-



## АПЕЛ

**Манастирот "Си Свети"** има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ"**  
( "СИТЕ СВЕТИИ" )

Жиро-сметка:  
530-0003005453-64  
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.  
ОХРИД